

Шенка била учесник на Конгресот во Нивици. Таму се сретнала со Томе Јарев, за кого пишувавме во минатиот број. Тие се договориле да стапат во брак доколку останат живи. Желбата им се остварила во Ташкент.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Поликсена (Шенка) Мишева е родена на 29 јуни 1931 година село Патиле. Двете одделенија од основното училиште ги завршила во родното село, а трето и четврто одделение во Битола. Кога имала 15 години починала нејзината мајка. Татко ѝ бил голем активист, комунист од 1926 година. Бил и трговец, имал голем имот и две куќи, а поседувал и кафеана и бакалница. Учествовал во Грчко-италијанската војна во 1940-1941 година. Во 1945 година бил уапсен од монархофашистите и испратен на островите во Егејско Море. Шенка имала двајца браќа, постариот Ристо и помалиот Васил. Нејзиниот поголем брат запеал една македонска песна и поради тоа толку го испепал што неколку дена не можел да стане од постела. По заздравувањето на раните, тој ѝ рекол на сестра му дека веќе не може да трпи да го малтретираат монархофашистите и во 1947 година заминал во партизани. Служел на Вичо во диверзантската единица. Во тоа време завршил и офицерска школа за диверзанти. Бил многу активен. Често пати доаѓал со својата група за да врши мобилизација на нови борци. При една таква акција во август 1947 година го минирал патот каде што била лоцирана полицијата. Откако татко им се вратил од интернација и дознал за случувањата, ги зел Шенка и Васил со себе во партизани. Нив ги испратиле на обука за партизанско војување во селото Герман, Преспанско, каде престојувале околу 40 дена, по што Шенка ја распоредиле во 108. бригада, а Васил во 14. бригада. Шенка учествувала во многу борби. Таа ја потенцира борбата во местото Малимади, а во битката за Лерин во февруари 1948 година била ранета во раката. Исто така, бил ранет и нејзиниот помал брат Васил, а поголемиот брат загинал во селото Арменско. По ранувањето Шенка била префрлена во партизанската болница, а Васил кој бил тешко ранет во ногата го испратиле на лекување во Полска, каде останал до крајот на војната. Таму завршил медицински факултет. По завршувањето на војната и таткото на Шенка го испратиле во Полска, каде останал 15 години, по што се вратил во Скопје и починал на 74-годишна возраст. Шенка била учесник на Конгресот во Ни-

ПРЕЖИВЕАНИТЕ БОРЦИ ОД ГРАЃАНСКАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: ПОЛИКСЕНА (ШЕНКА) МИШЕВА



вици. Таму се сретнала со Томе Јарев, за кого пишувавме во минатиот број. Тие се договориле да стапат во брак доколку останат живи. По враќањето од Конгресот, Шенка заедно со останатите борци

била наградена со орден за херојство од ДАГ. Во партизанскиот весник, кој во тоа време излегувал во Грција, биле опишани подвизите на Грамос на тогашните "славомакедонци", а пишувало и за наградата

НАГРАДЕНА СО ОРДЕН ЗА ХЕРОЈСТВО ОД ДАГ



од бригадата заминала на Грамос. Таа се потсетува на борбите во гратчето Присоњани и на тоа како херојски се борела и заробила седум монархофашисти, кои ги спровела во штабот. За херојскиот настап

на Шенка. Но, радоста на Шенка не била долга, по два дена била тешко ранета во главата и префрлена во болница во Корча, потоа во Елбасан. По закрепнувањето на раните доброволно се пријавила како медицинска сестра да им помага на ранетите борци. Тоа го работела сè до поразот на војната. Како сестра таа им помагала и на ранетите борци на бродот, кој требало да замине во Русија. По девет дена пристигнала на црноморското пристаниште Фоти, а оттаму со воз тргнала за Ташкент. По пристигнувањето таму ги сместиле во партизанска населба. По 15 дена Русите организирале бригада од 30 девојки, односно партизанки. Во меѓувреме дознала и дека Томе Јарев е во Ташкент, се сретнале и на 31.12.1949 година склучиле партизански брак. Шенка дошла кај Томе во гратчето Чирчик и се вработила во истата фабрика каде што работел Томе. Подоцна работела како медицинска сестра во 20. поликлиника во Брза помош. Таму останала на работа сè до 6.1.1966 година, кога заедно со семејството дошле во тогашна Југославија. Како воен инвалид се пензионирала во Скопје.

(Серијата "Секавања" се реализира во соработка со Ташко Јованов)